



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 30 ноември 2021 година

### Соопштение за печат

### Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците<sup>1</sup>: октомври 2021 година

- Трендот на месечно и годишно намалување на просечната каматна стапка на вкупните кредити продолжи и во октомври 2021 година. Имено, каматната стапка на вкупните кредити изнесува 4,45% и бележи месечен и годишен пад од 0,01 п.п. и 0,23 п.п., соодветно. Просечната каматна стапка на вкупните депозити забележа минимално месечно намалување од 0,01 п.п. и изнесува 0,77%, додека на годишна основа оваа каматна стапка оствари пад од 0,21 п.п.
- Во октомври, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити<sup>2</sup> изнесува 3,94%, што претставува месечно и годишно намалување од 0,09 п.п. и 0,27 п.п., соодветно. Просечната каматна стапка на новопримените депозити забележа месечен пад од 0,06 п.п. и изнесува 0,79%, додека на годишно ниво е остварен раст од 0,02 п.п.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити<sup>3,4,5</sup>

	10.2020	12.2020	1.2021	2.2021	3.2021	4.2021	5.2021	6.2021	7.2021	8.2021	9.2021	10.2021
во % на годишно ниво												
<b>Вкупни кредити</b>	<b>4.68</b>	<b>4.63</b>	<b>4.62</b>	<b>4.61</b>	<b>4.59</b>	<b>4.58</b>	<b>4.56</b>	<b>4.54</b>	<b>4.50</b>	<b>4.49</b>	<b>4.46</b>	<b>4.45</b>
Корпоративен сектор	3.77	3.73	3.71	3.70	3.70	3.70	3.68	3.65	3.61	3.60	3.58	3.55
Домаќинства	5.51	5.46	5.45	5.43	5.40	5.37	5.35	5.33	5.30	5.28	5.24	5.23
<b>Новоодобрените кредити</b>	<b>4.21</b>	<b>3.78</b>	<b>3.98</b>	<b>4.25</b>	<b>3.94</b>	<b>4.09</b>	<b>3.84</b>	<b>4.03</b>	<b>3.62</b>	<b>3.78</b>	<b>4.03</b>	<b>3.94</b>
Корпоративен сектор	4.04	3.42	3.60	3.76	3.51	3.85	3.31	3.43	3.04	3.23	3.63	3.39
Домаќинства	4.49	4.38	4.56	4.68	4.61	4.49	4.61	4.64	4.58	4.42	4.61	4.54
<b>Вкупни депозити</b>	<b>0.98</b>	<b>0.95</b>	<b>0.93</b>	<b>0.92</b>	<b>0.89</b>	<b>0.90</b>	<b>0.85</b>	<b>0.84</b>	<b>0.83</b>	<b>0.79</b>	<b>0.78</b>	<b>0.77</b>
Корпоративен сектор	1.23	1.22	1.22	1.20	1.15	1.19	1.16	1.16	1.11	1.09	1.08	1.05
Домаќинства	0.95	0.92	0.89	0.88	0.86	0.87	0.82	0.80	0.79	0.75	0.74	0.73
<b>Новопримените депозити</b>	<b>0.77</b>	<b>0.68</b>	<b>0.62</b>	<b>0.71</b>	<b>0.76</b>	<b>0.62</b>	<b>0.67</b>	<b>0.53</b>	<b>0.51</b>	<b>0.50</b>	<b>0.85</b>	<b>0.79</b>
Корпоративен сектор	0.67	0.38	0.40	0.39	0.75	0.65	0.74	0.51	0.42	0.46	0.62	0.53
Домаќинства	0.87	0.85	0.66	0.86	0.77	0.61	0.64	0.53	0.57	0.53	0.94	0.93

Извор: НБРСМ.

<sup>1</sup> Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija\\_MIR\\_07\\_2018\\_mak.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf)

<sup>2</sup> Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити / новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити / кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.

<sup>3</sup> Ефектите од промените во методологијата објавени во информацијата на 20 јули 2018 година ([www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija\\_za\\_promeni\\_vo\\_monetarnata\\_statistika\\_mk.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf)) не се согледуваат кај поединечните категории каматни стапки на депозитите / кредитите (во денари без валутна клаузула, во денари со валутна клаузула и во странска валута), туку само кај агрегираните каматни стапки (во денари и во странска валута) коишто не се предмет на анализа во соопштението, но се објавуваат на интернет-страницата на НБРСМ.

<sup>4</sup> Во август 2020 година е укината дозволата за основање и работење на една банка. Податоците за каматните стапки за јули 2020 година ги вклучуваат јунските податоци за каматните стапки за оваа банка.


<sup>5</sup> Податоците за каматните стапки од август 2020 година не ги вклучуваат податоците за една банка на која во август 2020 година ѝ е укината дозволата за основање и работење и е отворена стечајна постапка.



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

### 1. Каматни стапки на корпоративниот сектор<sup>6</sup>


- Просечната каматна стапка на вкупните кредити одобрени на корпоративниот сектор, во октомври, изнесува 3,55% и на месечно ниво е пониска за 0,03 п.п. Промената се должи на падот кај сите компоненти: каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,04 п.п.), како и на каматните стапки на кредитите без валутна клаузула и кредитите во странска валута (за 0,02 п.п., соодветно). Споредено на годишно ниво, оваа каматна стапка е намалена за 0,22 п.п.




Извор: НБРСМ.



- Во октомври, каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор бележи месечно намалување од 0,24 п.п. и изнесува 3,39%. Притоа, падот произлегува од намалувањето на каматните стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 0,61 п.п. и 0,26 п.п., соодветно), при раст на каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,11 п.п.). Анализирани на годишна основа, каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор забележа пад од 0,65 п.п.



Извор: НБРСМ.





<sup>6</sup> За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во однос на претходниот месец, каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор забележа месечен пад од 0,03 п.п. и изнесува 1,05%. Надолната промена се должи на падот на каматните стапки на депозитите во денари со и без валутна клаузула (за 0,10 п.п. и 0,05 п.п., соодветно), во услови кога каматните стапки на депозитите во странска валута бележат раст (од 0,11 п.п.). Споредено со истиот период претходната година, оваа каматна стапка се намали за 0,18 п.п.
- Овој месец, каматната стапка на новопримените депозити<sup>7</sup> на корпоративниот сектор на месечна основа се намали за 0,09 п.п и се сведе на 0,53%. Гледано според валутната структура, падот целосно се објаснува со намалувањето на каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула (за 0,06 п.п.), додека каматните стапки на депозитите во странска валута и денарските депозити без валутна клаузула бележат раст (за 0,56 п.п. и 0,01 п.п., соодветно). Каматната стапка на новопримените депозити на корпоративниот сектор е намалена за 0,14 п.п., споредено на годишно ниво.

### 2. Каматни стапки на домаќинствата<sup>8</sup>



Извор: НБРСМ.

- Каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата, во октомври, забележа минимален месечен пад од 0,01 п.п. и изнесува 5,23%. Месечното намалување во целост е резултат на пониските каматни стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,02 п.п.), при раст на каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,01 п.п.), додека каматните стапки на кредитите во странска валута се непроменети. На годишна основа, оваа каматна стапка е пониска за 0,28 п.п.


<sup>7</sup> Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор прекинот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

<sup>8</sup> За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во октомври, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата изнесува 4,54%, што претставува месечно намалување од 0,07 п.п. Притоа, падот произлегува од намалувањето кај сите нејзини компоненти: каматните стапки на кредитите во странска валута и каматните стапки на кредитите во денари без и со валутна клаузула (за 0,08 п.п., 0,04 п.п. и 0,02 п.п. соодветно). Во споредба со октомври минатата година, каматната стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата забележа зголемување од 0,05 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата, во октомври, е речиси непроменета и изнесува 0,73%. Анализирани на годишна основа, оваа каматна стапка е пониска за 0,22 п.п.
- Во октомври, каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата<sup>9</sup> забележа минимално намалување од 0,01 п.п. на месечно ниво и изнесува 0,93%. Притоа, промената во целост се должи на пониските каматни стапки на депозитите во странска валута (за 0,17 п.п.), при раст на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,29 п.п.), во услови кога не се примени денарски депозити со валутна клаузула. Споредено на годишно ниво, каматната стапка оствари раст од 0,06 п.п.

<sup>9</sup> Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекинот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



**Народна банка на Република Северна Македонија  
Дирекција за статистика**

\*\*\*

**Придружни информации**

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

[http://www.nbrm.mk/statistika\\_na\\_kamatni\\_stapki.nspk](http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspk)

Методолошки објаснувања:

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija\\_MIR\\_07\\_2018\\_mak.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf)

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar\\_na\\_objavuvanje\\_podatoci.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf)

Месечни податоци за каматните стапки: 30 декември 2021 година (референтен пресек заклучно со ноември 2021 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: [contact.statistika@nbrm.mk](mailto:contact.statistika@nbrm.mk) или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/110/108).